

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Ова упатство е наменето за спроведување избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание (ФСС) на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ закажани за 2.3.2022 година од 10 до 14 часот. Следниве чекори се дизајнирани да обезбедат слободни, фер и демократски избори.

Чекор 1: Изборната комисија, по нејзиното назначување, ќе ја преземе постапката на изборниот процес.

Чекор 2: Изборната комисија назначува Избирачки одбор составен од еден наставник, двајца студенти и еден претставник од УКИМ – Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) чија обврска е непосредно спроведување на изборите.

Чекор 3: Изборната комисија утврдува кандидати за претставници во ФСС.

I. КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Чекор 4: Кандидатите за претставници (членови и претседател) во ФСС се утврдуваат на собири на студенти по предлог на студентите.

Собири на студенти ќе се организираат со студенти од I, II, III и IV студиска година, запишани на студиски програми на Факултетот и тоа:

- студиската програма Шумарство,
- студиската програма Пејзажно дизајнирање,
- студиската програма Екоинженеринг и екоменаџмент.

Денот, часот и местото на организирање на собирите е дефиниран со Одлуката на деканот за распишување избори која е објавена на веб-страницата на Факултетот и по електронска пошта испратена до сите студенти кои имаат запишано зимски семестар во учебната 2021/2022 година.

На собирите можат да присуствуваат, да предлагаат и да бидат предложени редовни студенти кои запишале зимски семестар во учебната 2021/2022 година.

Кандидат за Претседател на ФСС може да биде студент кој има освоени најмалку 90 кредити и кој не студира подолго од 5 години.

ФСС го сочинуваат по еден претставник од секоја студиска година од трите студиски програми и тоа:

- од студиска програма Шумарство, 4 (четири),
- од студиска програма Пејзажно дизајнирање, 4 (четири),
- од студиска програма Екоинженеринг и екоменаџмент 4 (четири).

Чекор 5: Кандидатите за членови во ФСС и претседател на ФСС, од предложените студенти на собирите на студенти, преку проверка на исполнетост на условите, ги утврдува Изборна комисија формирана од деканот на Факултетот со Одлука со која се распишуваат изборите.

Собирите на студенти се одржуваат со помош на средства за електронска комуникација.

На организираните собири на студенти, студентите предлагаат најмалку 2 (два) а најмногу 3 (три) кандидати за членови на ФСС за секоја студиска година и секоја студиска програма одделно.

На организираните собири на студенти, студентите предлагаат кандидати за претседател на ФСС.

Листата на кандидати за претседател на ФСС ја утврдува Изборната комисија со проверка на исполнетост на условите.

Чекор 6: Изборната комисија изготвува записник за секој одржан собир. Во записникот се констатира текот на собирот и поднесените предлози, со констатација за тоа кои студенти се предложени за кандидати за членови и претседател на ФСС.

Чекор 7: По одржување на сите собири на студенти, Изборната комисија врз основа на записниците од одржаните собири донесува Одлука со која констатира дека предложените кандидати ги исполнуваат, односно не ги исполнуваат условите да бидат номинирани за членови и претседател на ФСС. Во одлуката се наведува личното име на кандидатот, студиска програма и студиска година. Одлуката на Изборната комисија е конечна и се објавува на веб-страницата на Факултетот најдоцна 7 дена пред одржување на изборите.

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Членовите и претседателот на ФСС се избираат на непосредни фер и демократски избори со тајно гласање, со мандат од една година и со право на уште еден избор.

Изборите ќе се спроведат по пат на тајно гласање и ќе се спроведат со помош на средства за електронска комуникација, технички поддржано од УКИМ – ФЕИТ.

Тајното гласање се врши на електронски гласачки ливчиња.

Гласачките ливчиња за членови на ФСС се креираат по студиски програми на кои утврдените кандидати се наведени по студиски години.

Гласачкото ливче го содржи логото на Факултетот и Универзитетот , кратко упатство за начинот на гласање, денот на одржување на гласањето, имињата и презимињата на утврдените кандидати по студиски години наредени по азбучен ред според презимето на кандидатот и реден број пред презимето, студиската програма од која се бираат претставници, максималниот број на кандидати за кои може да се гласа.

Изборната комисија го изготвува списокот на студенти кои имаат право на глас и истиот го доставува до операторот на платформата. На избирачкиот список покрај името и презимето на студентот е наведена и адресата на електронската пошта на студентот пријавена во „iKnow“-системот.

Секој студент кој запишал зимски семестар во учебната 2021/2022 година има право да гласа. Студентот на пријавената електронска адреса добива пристап до платформата за гласање.

Според структурата на ФСС, студентите можат да гласаат за еден кандидат на гласачкото ливче за претседател, а за член на ФСС по еден кандидат од секоја студиска година и студиска програма.

Пристапот до платформата се затвора и гласањето завршува точно на денот и во часот наведени во Одлуката за распишување на изборите (2.3.2022 година во 14 часот). По затворање на гласачкото место – онлајн-платформата, операторот на платформата генерира резултати од спроведените избори.

По добивање на резултатите од страна на операторот на платформата, Изборната комисија составува записник за резултатите од гласањето во кој се констатира кои кандидати се избрани за членови и претседател на ФСС. Гласачкиот материјал го запечатува во пликови и заедно со записникот го предава во архивата на Факултетот.

За избран претседател и членови на ФСС се смета/сметаат кандидатот/кандидатите кои добиле најмногу гласови од студентите кои гласале.

Верификувањето на избраните членови и претседател на ФСС го врши деканот на Факултетот.

Изборна комисија,

1. проф. д-р ПандеТрајков, с.р.
2. проф. д-р Македонка Стојановска, с.р.
3. Марио Војнески, студент, с.р.
4. Теа Стаменковска, студент, с.р.
5. Иван Станишковски, студент, с.р.